




80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

"Денешните балкански влади не ги почитуваат правата на етничките малцинства и ја потпалуваат меѓунационалната омраза".

"Денес задачата е потешка отколку во 1912 година, зошто нема заеднички непријател, како што беше Турција, против кој сите би се обединиле".

■ Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ



ПРОТЕСТИ ПРОТИВ КОЛОНИЈАЛИЗМОТ - ОД ПРЕСТОЈОТ НА ХЕНРИ НЕВИНСОН ВО ПЕНЏАБ, ИНДИЈА



ЛОНДОН ВО 1925 ГОДИНА

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НАЈУГНЕТЕНИ ОД СИТЕ НАРОДИ

Хенри Вуд Невинсон претставува еден од најзначајните англиски писатели од крајот на XIX и почетокот на XX век. Како талентиран писател и новинар престојувал и известувал за состојбите во Централна Африка и во Азија.

Одговарајќи на анкетните прашања на весникот "Балканска федерација", особено се задржал на македонскиот народ со следниве зборови:

"Македонците се најугнетените од сите угнетени народи. Сегашното распарчување на Македонија е спротивно на правдата и на слободата и претставува постојана опасност по мирот. Денешните балкански влади не ги почитуваат правата на етничките малцинства.

Хенри Вуд Невинсон (1856-1941)



Тој е роден во Лестер, Англија. Студирал на Универзитетот во Оксфорд. Талентиран писател и новинар. Пишувал за состојбите во Централна Африка, Азија, Исланд и во други земји. Во своето дело "Модерно ропство" ја изложил состојбата на домородците во Африка. Други значајни трудови му се: "Војна од триесет дена", "Лејдисмит", "Руска зора", "Новиот дух во Индија", "Битката на Дарданели" и други.

За да се реши балканското прашање треба да исчезне меѓунационалната омраза. Но, сегашните влади на Полуостровот само ја потпалуваат таа омраза..."

Натаму вели: "Би требало на власт да дојдат интелигентни и способни луѓе; само тогаш ќе исчезнат националните антагонизми и ќе биде остварена идејата за Балканска федерација.

Во 1912 година Балканската лига даде некаква надеж, но таа беше со краток век. Денес задачата е потешка отколку во 1912 година, зашто нема заеднички непријател, како што беше Турција, против кој сите би се обединиле. Но, тешкото не е и невозможно, со оптимизам го завршува своето писмо Хенри Невинсон.